

ДО ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЗА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА

КАНДИДАЦИОНО ЛИВЧЕ

за член на Надзорен одбор на комората

( Напомена: Кандидатот за член на Надзорен одбор треба да има живеалиште на подрачјето на изборната единица за која се кандидира)

---

(име, татково име и презиме)

---

( датум и место на раѓање)

---

( податоци за живеалиште по лична карта)

Се кандидирам за член на Надзорен одбор на комората од изборна единица: ( да се заокружи редниот број пред изборната единица)

1. Изборна единица бр.1 гиопфаќа членовите на подрачјето на: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Пробиштип, Злетово, и други населени места околу нив.
2. Изборна единица бр. 2 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Свети Николе, Штип, Кочани, Винаца Делчево и другите населени места околу нив.
3. Изборна единица бр. 3 го опфаќа членовите на подрачјето на: Валандово, Струмица, Берово, Пехчево, Радовиш и други општини и населени места околу нив.
4. Изборна единица бр. 4 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Велес, Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Богданци, Дојран и други општини и населени места околу нив.
5. Изборна единица бр.5 ги опфаќа членовите на подрачјето на: Битола, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Ресен и други општини и населени места околу нив.

6. Изборна единица бр. 6 гиопфаќа членовите на подрачјето на: Охрид, Струга, Дебар, Вевчани и други општини и населени места околу нив.
7. Изборна единица бр. 7 гиопфаќа членовите на подрачјето на: Тетово, Гостивар, Кичево, Македонски Брод , Маврово – Ростуше и другите општини и населени места околу нив.
8. Изборна единица бр. 8 гиопфаќа членовите на подрачјето на: град Скопје, општините во негов состав и населените места околу нив.

Во прилог доставувам:

- Доказ за најмалку 5 години работно искуство во фармацијата.

Датум

Потпис

---

---

Кандидационото ливче се доставува до Комората е-mail на Комората [info@fk.mk](mailto:info@fk.mk) , со непосредно предавање во архивата на Комората или со препорачана пошта на адреса на Комората ( 50 Дивизија бр. 34 Скопје) со назнака за Изборната комисија.